



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
ИНФО ЛИНИЈА
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Web:

www.fzo.org.mk

Дата: 28.10.2013

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Работна посета на директорот м-р Маја Парнарџиева Змејкова во Охрид и Струга

Директорката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија м-р Маја Парнарџиева Змејкова денеска е во еднодневна работна посета во Охрид и Струга.



Планирани се неколку работни средби со раководителите на Подрачна служба Охрид, Славе Крстановски и Струга Косто Фармаковски.

На работните средби во Охрид и Струга беше констатирано дека електронските здравствени картички им се предадени на вкупно 60.000 осигуреници, што претставува 60 отсто од вкупниот број осигуреници во Охрид и Струга. Во моментот има 11.000 изработени картички што осигурениците треба да си ги подигнат.

- Директорката на ФЗОМ Парнарџиева Змејкова упати апел до граѓаните на Струга кои имаат ниски примања, како и до пензионерите, да одат во подрачната служба на ФЗОМ и да си ја подигнат картичката.
- Во Охрид директорката Парнарџиева Змејкова упати апел до лицата во работен однос, односно до фирмите да одат да си ги подигнат електронските здравствени картички.

ФЗОМ со задоволство информира дека за неполни два месеци, по враќање на чело на ФЗОМ на директорката Парнарџиева Змејкова, формирана е посебна работна група од 5 лица за дистрибуција на електронските здравствени картички со цел за координација на дистрибуцијата на електронските здравствени картички и забрза нивното издавање. Имено, ако на ниво на цела држава, во периодот до 30 август 2013 година биле издадени 650.000 електронски здравствени картички, од 30.08 до 25.10.2013 тој број се зголемил на 881.000.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
ИНФО ЛИНИЈА
(БЕСПЛАТНА) **0800 33 222**
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Web:

www.fzo.org.mk

Оваа акција е таргетирана со цел да се запази законскиот рок за издавање на електронската здравствена картичка и Фондот да биде сигурен дека сите осигуреници навремено ќе ја добијат електронска здравствена картичка со што ќе може да ги користат сите поволности од електронскиот здравствен систем.

Посетата на директорката на ФЗОМ и на нејзиниот тим е во насока на унапредување на условите за работа на подрачните служби на Фондот и подигнување на квалитетот на услугите кои Фондот ги обезбедува за своите осигуреници.

Со почит,
ФЗОМ